



**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА ДЕЛОВНАТА АКТИВНОСТ НА
ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ
ЗА 2021 ГОДИНА**

Скопје, февруари 2022 година

Содржина

РЕЗИМЕ.....	3
I. ДВИЖЕЊЕ НА ДЕПОЗИТИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО БАНКАРСКИОТ СИСТЕМ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО ТЕКОТ НА 2021 ГОДИНА.....	5
II. ИНВЕСТИЦИСКО ПОРТФОЛИО НА ФОНДОТ (01.01.2021 – 31.12.2021).....	13
III. ОБЕСШТЕТУВАЊЕ НА ДЕПОНЕНТИТЕ ВО ЧЛЕНКИ НА ФОНДОТ КАЈ КОИ СЕ СЛУЧИЛ РИЗИЧЕН НАСТАН (СТЕЧАЈ ИЛИ ЛИКВИДАЦИЈА)	15
IV. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ЗА 2021 ГОДИНА	20
V. ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА 2021 ГОДИНА	23
ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ	23
ДОНЕСЕНИ АКТИ	23
КАДРОВСКА И ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	24
ДЕЛОВНИ ПРОЦЕСИ ВО ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ	25
МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА	26
ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ	26
ОСТАНАТИ АКТИВНОСТИ НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ.....	30

РЕЗИМЕ

Втората година 2021, обележана со битката со заразната болест COVID 19, претставуваше година на постепено закрепнување од шокот кој во економијата и во здравството беше предизвикан во текот на 2020 година.

Закрепнувањето се забележува по макроекономските показатели за стопанството во Република Северна Македонија и тоа¹: 1. стапката на раст на бруто - домашниот производ за 2021 година во Северна Македонија е позитивна и изнесува 4,1% (за 2020 година беше негативна и изнесуваше -6,1%); 2. стапката на инфлација забележува пораст во 2021 година и изнесува 3,0% (за 2020 година изнесуваше 1,2%); 3. стапката на невработеност во 2021 година изнесува 15,8% (за 2020 година изнесуваше 16,4%), додека стапката на вработеност за 2021 година изнесува 47,3% (за 2020 година изнесуваше 47,2%); 4. просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен во ноември 2021 година, изнесуваше 43.509 денари².

Во текот на 2021 година продолжи исплатата на обесштетување на депонентите на „Еуростандард банка“ АД Скопје во стечај, преку четири банки - исплатувачи. До 31.12.2021 година беа исплатени 88,99% (3,76 милијарди денари) од вкупно пресметаното обесштетување во „Еуростандард банка“ АД Скопје во стечај и тоа на 12.424 депоненти.

Растот на депозитите на население од 7,1% за 2021 година (2020:4,19%). На 31.12.2021 година, износот на вкупните депозити на населението изнесуваше 316,67 милијарди денари³, од кои 49,2% се денарски депозити, а 50,8% се девизни депозити. Наплатата на премиите во 2021 година се одвиваше по стапка од 0,25% на годишно ниво. Премиите се пресметуваат врз основа на движењето на вкупните депозити на населението.

Инвестициското портфолио на Фондот во 2021 година бележи зголемување од 807,5 милиони денари односно зголемување од 5,8% во однос на состојба на инвестициско портфолио на 31.12.2020 година. На 31.12.2021 година вкупната состојба на инвестициското портфолио изнесуваше 14.770 милиони денари според нивната номинална вредност односно 14.730 милиони денари сегашна вредност. Фондот во текот на 2021 година учествуваше на 14 аукции на државни записи од Министерството за финансии.

Фондот, преку online врска учествуваше на сите состаноци на Комитетот за односи со јавност при Европскиот форум на осигурители на депозити (EFDI) – вкупно 3. Како активен член на EFDI (Европски форум на осигурители на депозити), Фондот учествуваше и на редовното Годишно Собрание на EFDI кое исто така се одржа online.

¹ Извор: Министерство за финансии на Република Северна Македонија

² Извор: Државен завод за статистика

³ Вкупните депозити на населението изнесуваат 5,13 милијарди евра пресметано по среден курс на НБРСМ на 31.12.2021 година

Фондот за осигурување на депозити учествуваше на прославата на Светскиот ден на штедење во организација и преку соработка со Македонската банкарска асоцијација која се одржа на 30.10.2021 година со физичко присуство на учесниците.


Директор/Drejtori
Amir Shabani

I. ДВИЖЕЊЕ НА ДЕПОЗИТИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО БАНКАРСКИОТ СИСТЕМ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО ТЕКОТ НА 2021 ГОДИНА

Вкупниот износ на депозитите на население во банкарскиот сектор во Република Северна Македонија на крајот на месец декември 2021 година изнесуваше 316,67 милијарди денари⁴. Месечните движења на вкупните депозити на население во банкарскиот сектор во Република Северна Македонија се прикажани во Графикон бр.1 или поединечно по месеци во Табела бр1. Годишниот раст на депозитите изнесува 7,10% од кои најголем удел има растот на депозитите од 2,12% во месец декември 2021 година.

Растот од 7,10% на годишно ниво е поголем од растот на депозитите на населението остварен во 2020 година (4,19%) што се должи на закрепнувањето од кризата, последица на пандемијата предизвикана од заразната болест COVID 19. Според анализите, утврдено е дека депозитите по видување во декември 2021 година имаат пораст од 18,7% споредено со истите во декември 2020 година, додека пак орочените депозити имаат пад од (-4,17%). Изразено во проценти орочените депозити во вкупните депозити на население на 31.12.2021 година учествуваат со 45,4% односно депозитите по видување учествуваат со 54,6%. Од аспект на валутната структура, денарските депозити имаат пораст од 0,47%, а девизните депозити пораст од 14,4% споредено со декември 2020 година.

Графикон 1. Месечни движења на депозитите на население во текот на 2021 година



Извор: Административни податоци на ФОД

⁴ Вкупните депозити на населението изнесуваат 5,13 милијарди евра пресметано по среден курс на НБРСМ на 31.12.2021 година

Табела 1. Месечни движења на вкупни депозити на население во 2021 година


(во илјади денари)

Период	Проекции за движење на вкупни депозити на население во РСМ согласно Финансискиот план за 2021 година	Проекции на месечен пораст на вкупни депозити на население во 2021 година (во проценти)	Вкупни депозити на население во РСМ во 2021 година	Месечен пораст во проценти
31.12.2020	299.294.607	%	295.686.631	%
31.1.2021	298.097.429	-0,40	296.122.887	0,15
28.2.2021	300.780.306	0,90	299.961.877	1,30
31.3.2021	300.930.696	0,05	300.706.003	0,25
30.4.2021	302.736.280	0,60	301.169.505	0,15
31.5.2021	303.644.489	0,30	302.361.953	0,40
30.6.2021	306.073.645	0,80	303.174.255	0,27
31.7.2021	307.604.013	0,50	304.236.475	0,35
31.8.2021	308.834.429	0,40	306.964.382	0,90
30.9.2021	310.378.601	0,50	308.302.103	0,44
31.10.2021	310.999.359	0,20	308.409.608	0,03
30.11.2021	312.865.355	0,60	310.099.368	0,55
31.12.2021	317.558.335	1,50	316.667.657	2,12
Годишен пораст		6,10		7,10

Извор: Административни податоци на ФОД

Во текот на 2021 година, во месечниот раст на депозитите на население нема големи осцилации на месечно ниво, како што беше случајот во претходната година 2020 година, а кое беше предизвикано од почетокот на пандемијата и затворањето на „Еуростандард банка“ АД Скопје во стечај. Во месеците јануари и февруари 2021 година, месечниот раст на депозитите на населението изнесува 0,15% (декември 2020:јануари 2021) и 1,30% (јануари 2021:февруари 2021), во март 2021 година, месечниот раст изнесува 0,25% (февруари 2021:март 2021), а потоа во април 2021 е забележан раст од 0,15% (март 2021:април 2021). Во мај 2021, растот на депозитите изнесува 0,40% (април 2021:мај 2021), во јуни 0,27% (мај 2021:јуни 2021) и во јули 2021 0,35% (јуни 2021:јули 2021). Во август 2021 има раст од 0,90% (јули 2021:август 2021). Потоа, во септември 2021 има пораст од 0,44% (август 2021:септември 2021), во октомври 2021 мал раст од 0,03% (септември 2021:октомври 2021), ноември 2021 раст од 0,55% (октомври 2021:ноември 2021) и декември 2021 раст од 2,12% (ноември 2021:декември 2021).


Графикон 2. Раст на депозити по месеци во текот на 2021 година
(во проценти)



Извор: Административни податоци на ФОД

Годишниот раст на вкупните депозити на население во банкарскиот сектор во Република Северна Македонија во последните три години е прикажан во Графикон бр.3.

Графикон 3. Годишен раст на депозити 2019-2021




Извор: Административни податоци на ФОД

Анализата на депозитите на население од аспект на валутна структура покажува дека во јануари 2021 има пад на денарски од (-0,63%), но пораст на девизни депозит од 1,01%. Во февруари 2021 се забележува повисок раст на денарски депозити од 2,01% и мал раст на девизни депозити од 0,52%, во март 2021 има пад на растот на денарски депозити од (-0,10) и пораст на девизните од 0,63%, во април 2021 има пораст на денарските депозити од 0,10% и пораст на девизните депозити од 0,21%, во мај 2021 пораст на денарските депозити од 0,13% и пораст на девизните депозити од 0,68%, во јуни 2021 пад на денарските депозити од (-0,40%) и пораст на девизните депозити од 1%, во јули 2021 пораст на денарските депозити од 0,26 и пораст на девизните депозити од 0,45%, во август 2021 пораст на денарските депозити од 0,87 и пораст на девизните депозити од 0,92%, во септември 2021 има пад на денарски депозити од (-0,24) и пораст на девизните од 1,16%, во октомври 2021 има пад на денарски депозити од (-2,26) и пораст на девизните од 2,46%, во ноември 2021

има пад на денарски депозити од (-1,58) и пораст на девизните од 2,69%. Овој тримесечен тренд на пад на денарските депозити и раст на девизните депозити се должи на негативното влијание на шпекулативните информации во јавноста за забрзан раст на инфлацијата и девалвација на денарот, кога населението започна да ги претвора своите денарски депозити во девизни. Во декември 2021 има повисок раст на денарски депозити од 2,41% и раст на девизни депозити од 1,84%.


Графикон 4. Движење на денарски и девизни депозити во 2021 година
(во илјади денари)



Извор: Административни податоци на ФОД

Денарските депозити во вкупните депозити на население на 31.12.2021 година учествуваат со 49,2%, наспроти 50,8% учество на девизните депозити (највисоко учество во последните 3 години и тоа над 50%) во вкупните депозити на население (Графикон 5).


Графикон 5. Учество на денарски и девизни депозити во вкупни депозити на население во текот на 2021 година
(во проценти)



Извор: Административни податоци на ФОД

Според рочноста, депозитите по видување имаат годишен раст од 18,7%, додека орочените депозити имаат пад од (-4,18) во однос на 2020 година. (Графикон 6).


Графикон 6. Движење на депозити по видување и орочени депозити во 2021 година
(во илјади денари)



Извор: Административни податоци на ФОД

Учеството на депозитите по видување во вкупните депозити на население на 31.12.2021 година изнесува 54,6%, а учеството на орочените депозити во вкупните депозити на население на 31.12.2021 година изнесува 45,4%. На Графиконот бр.7 е прикажано учеството на депозитите по видување и орочените депозити во вкупните депозити на население во последните три години: 2019, 2020 и 2021 година.


Графикон 7. Учество на депозити по видување и орочени депозити во вкупни депозити на население во 2019, 2020 и 2021 година
(во проценти)



Извор: Административни податоци на ФОД

Нивото на обесштетување согласно Законот за Фондот за осигурување на депозити изнесува 30.000 евра во денарска противвредност по депонент по банка или штедилница. Во Прилог бр.1 од овој извештај се прикажани кварталните движења на вкупните депозити на население класифицирани според законскиот праг на обесштетување од 1,85 милиони денари или 30.000 евра во денарска противвредност. Анализата на депозитите на население согласно покажува дека учеството на **осигурените депозитите** на население во вкупните депозити на население е највисоко во вториот квартал од 2021 година со 72,51%, а најниско во четвртиот квартал од 2021 година во износ од 70,76%. Учеството на депозитите на население **до 30.000 евра** во вкупните депозити на население е највисоко во вториот квартал од 2021 година со 54,53%, а најниско во четвртиот квартал од 2021 година во износ од 52,77%. Учеството на депозитите на население **над 30.000 евра** во вкупните депозити на население е највисоко во четвртиот квартал од 2021 година со 47,15 %, а најниско во вториот квартал од 2021 година во износ од 45,43 %. (Графикон 8).


Графикон 8. Учество на депозити на население до и над 30.000 евра во денарска противвредност во вкупни депозити на население (IVQ.2020 година – IVQ.2021 година)



Извор: Административни податоци на ФОД

Депозитите на населението до и над 30.000 евра во денарска противвредност се анализираат и поединечно по банки и штедилници, па оттука учеството на депозитите на население **до 30.000 евра во банките** во вкупните депозити на население во банките е највисоко во вториот квартал од 2021 година со 54,27%, а најниско во четвртиот квартал од 2021 година во износ од 52,53%. Учеството на депозитите на население **над 30.000 евра во денарска противвредност во банките** во вкупните депозити на население во банките е највисоко во четвртиот квартал од 2021 година со 47,08% , а најниско во вториот квартал од 2021 година со 45,36% (Графикон 9).


Графикон 9. Учество на депозити на население до и над 30.000 евра во денарска противвредност **во банки** во вкупни депозити на население во банки – членки на ФОД (IVQ.2020 година – IVQ.2021 година)



Извор: Административни податоци на ФОД

Учеството на депозитите **до 30.000 евра во штедилници** во вкупните депозити на население во штедилници е највисоко во вториот квартал од 2021 година со 78,3%, а најниско во четвртиот квартал од 2021 година со 75,39%. Учеството на депозитите **над 30.000 евра во денарска противвредност во штедилниците** во вкупните депозити на население во штедилници е највисоко во четвртиот квартал од 2021 со учество од 24,61%, а најниско во вториот квартал на 2021 година со 21,7% (Графикон 10).

Графикон 10. Учество на депозити на население до и над 30.000 евра во денарска противвредност **во штедилници** во вкупни депозити на население во штедилници – членки на ФОД (IVQ.2020 година – IVQ.2021 година)




Извор: Административни податоци на ФОД

Наплатата на премиите во 2021 година се одвиваше според редовните процедури, по утврдена стапка од 0,25% на годишно ниво.

Вкупните средства кои Фондот ги наплатил во 2021 година по основ на премија изнесуваат 754,7 милиони денари или 12,3 милиони евра (Графикон 11).


Графикон 11. Движење на месечен износ на премии во 2021 година
(во денари)



Извор: Административни податоци на ФОД

Стапката на покриеност на депозитите на население (вкупни парични средства на Фондот во однос на вкупни депозити на население) во декември, 2021 година изнесува 4,8 % и е над законскиот минимум од 4%. Во текот на 2021 година стапката на покриеност е највисока во јануари 2021 година со 4,95%, а најниска во декември 2021 со 4,80% Трендот на намалување на стапката на покриеност кој започна во 2020 година продолжи и во 2021 година поради намалување на вкупните парични средства на Фондот за осигурување на депозити кои беа потребни за исплата на обесштетувањето на депонентите од „Еуростандард банка“ АД Скопје во стечај. (Графикон 12).

Графикон 12. Движење на стапка на покриеност во 2021 година
(во проценти)




Извор: Административни податоци на ФОД

II. ИНВЕСТИЦИСКО ПОРТФОЛИО НА ФОНДОТ (01.01.2021 – 31.12.2021)

На 31.12.2021 година вкупната состојба на инвестициското портфолио изнесуваше 14.770 милиони денари според нивната номинална вредност односно 14.730 милиони денари сегашна вредност. На годишно ниво бележи зголемување од 807,5 милиони денари односно зголемување од 5,8% во однос на состојба на инвестициско портфолио на 31.12.2020 година. Во однос на планираната состојба на пласманите во државни записи за крајот на 2021 година (14.670 милиони денари, номинална вредност), индексот изнесува 100,7% што укажува на правилно инвестирање на средствата на Фондот во однос на планираните записи во 2021 година каде индексот на планирани записи во однос на инвестирани записи е идентичен со минимално зголемување во однос на планираното од 0,7%. (Графикон 13).

Графикон 13. Инвестициско портфолио на Фондот во државни записи во 2021 година
(во илјади денари)



Извор: Административни податоци на Фондот

Фондот учествуваше на 14 аукции на државни записи од Министерството за финансии и притоа во согласност со инвестиционата политика на Фондот за осигурување на депозити вкупниот износ на инвестициското портфолио на Фондот не надмина 99,00% од збирот на состојбата на вкупните парични средства и состојбата на хартиите од вредност на Фондот на крајот на секој месец, а на 31.12.2021 година тој сооднос изнесуваше 96,8%.

Инвестициското портфолио на Фондот на крајот на година е составено од државни записи со рок на доспевање од 364 дена. Дополнително, во овој период имаше и измена на каматните стапки односно каматната стапка на записите со рок на доспевање од 364 денови беше 0,4% и 0,5% на годишно ниво до вториот семестар на 2021 по што се зголеми на 0,7%. Вкупниот приход на Фондот по основ на камата од новите записи во 2021 година изнесуваше 30,4 илјади денари. Трошоците за провизија за банките посредници на аукциите изнесуваа 525 илјади денари.

Табела 2. Преглед на динамиката на нови и планирани државни записи и камата за истите во периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година
(во денари)

2021/месеци	Нови државни записи (ДЗ) во периодот јануари-декември 2021 (во номинален износ)			Планирани државни записи (ДЗ) во периодот јануари-декември 2021 (во номинален износ)			Разлика во номинален износ 4-6	Индекс 4/6	Камата за новите државни записи			Провизија
	датум на уплата	датум на достасување	нови ДЗ	датум на достасување	достасани ДЗ	планирани ДЗ			каматна стапка (%)	камата до достасување	камата до 31.12.2021	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
јануари			600.000.000		531.920.000	520.000.000	80.000.000	115,4%		2.416.800	2.244.170	35.000
	27.01.2021	26.01.2022	600.000.000	27.01.2021	531.920.000	520.000.000			0,40	2.416.800	2.244.170	35.000
февруари	10.02.2021	09.02.2022	760.000.000	10.02.2021	699.510.000	760.000.000	0	100,00%	0,40	3.061.280	2.724.872	35.000
март			3.690.000.000		3.584.800.000	3.650.000.000	40.000.000	101,10%		14.863.320	12.171.093	70.000
	03.03.2021	02.03.2022	3.040.000.000	03.03.2021	2.974.800.000	3.040.000.000	0	100,00%	0,40	12.245.120	10.193.054	35.000
	31.03.2021	30.03.2022	650.000.000	31.03.2021	610.000.000	610.000.000	40.000.000	106,56%	0,40	2.618.200	1.978.039	35.000
април			1.230.000.000		1.200.000.000	1.270.000.000	-40.000.000	96,85%		4.954.440	3.552.497	35.000
	14.04.2021	13.04.2022	1.230.000.000	14.04.2021	1.200.000.000	1.270.000.000	-40.000.000	96,85%	0,40	4.954.440	3.552.497	35.000
мај			1.040.000.000		970.000.000	1.030.000.000	10.000.000	100,97%		5.231.200	3.348.542	35.000
	12.05.2021	11.05.2022	1.040.000.000	12.05.2021	970.000.000	1.030.000.000			0,50	5.231.200	3.348.542	35.000
јуни	16.06.2021	15.06.2022	520.000.000	16.06.2021	456.780.000	520.000.000	0	100,00%	0,50	2.615.600	1.422.770	35.000
јули	14.07.2021	13.07.2022	60.000.000		0	0	60.000.000		0,50	301.800	140.952	35.000
август	04.08.2021	03.08.2022	60.000.000		0	130.000.000	-70.000.000	46,15%	0,50	301.800	123.540	35.000
септември	15.09.2021	03.08.2022	320.000.000	15.09.2021	249.480.000	310.000.000	10.000.000	103,23%	0,50	1.424.640	473.405	35.000
октомври			2.280.000.000		2.210.000.000	2.280.000.000	0	100,00%		11.468.400	2.187.221	70.000
	13.10.2021	12.10.2022	720.000.000	13.10.2021	660.000.000	720.000.000	0	100,00%	0,50	3.621.600	786.007	35.000
	27.10.2021	26.10.2022	1.560.000.000	27.10.2021	1.550.000.000	1.560.000.000	0	100,00%	0,50	7.846.800	1.401.214	35.000
ноември	17.11.2021	16.11.2022	2.170.000.000	18.11.2021	2.100.000.000	2.170.000.000	0	100,00%	0,50	10.915.100	1.319.408	35.000
декември			2.040.000.000		1.960.000.000	2.030.000.000	10.000.000	100,49%		12.319.140	736.897	70.000
	01.12.2021	30.11.2022	1.010.000.000	01.12.2021	940.000.000	1.010.000.000	0	100,00%	0,50	5.080.300	418.706	35.000
	15.12.2022	14.12.2022	1.030.000.000	15.12.2021	1.020.000.000	1.020.000.000	10.000.000	100,98%	0,70	7.238.840	318.191	35.000
Вкупно:			14.770.000.000		13.962.490.000	14.670.000.000	100.000.000	100,7%		69.873.520	30.445.367	525.000

Извор: Административни податоци на Фондот

III. ОБЕСШТЕТУВАЊЕ НА ДЕПОНЕНТИТЕ ВО ЧЛЕНКИ НА ФОНДОТ КАЈ КОИ СЕ СЛУЧИЛ РИЗИЧЕН НАСТАН (СТЕЧАЈ ИЛИ ЛИКВИДАЦИЈА)

Обесштетувањето на депонентите во членки на Фондот кај кои настанал ризичен настан (стечај или ликвидација) е една од трите основни деловни активности на Фондот.

Од формирањето на Фондот во јануари 1997 година до 31.12.2021 година, се случиле вкупно 12 ризични настани. Вкупната пресметана обврска за обесштетување од дванаесетте поранешни членки на Фондот изнесува 5,7 милијарди денари. Од 1997 година до 31.12.2021 година се обесштетени вкупно 32.504 депоненти во вкупен износ од 5,13 милијарди денари што претставува 90,08% исплатени обврски од ФОД за обесштетување кон депонентите. Останатите 9,92% претставуваат обврска за обесштетување во вкупен износ од 0,6 милијарди денари (Табела 3).

Во текот на 2021 година продолжи исплатата на обесштетување на депонентите од Еуростандард банка АД Скопје во стечај, која започна на 15.09.2020 година, преку четирите банки исплатувачи: Комерцијална банка АД Скопје, Стопанска банка АД Скопје, НЛБ Банка АД Скопје и Халкбанк АД Скопје. Во табела број 4 е прикажана исплатата на депонентите со право на обесштетување од „Еуростандард банка“ АД Скопје во стечај од почетокот на исплатата на 15.09.2020 до 31.12.2021 година.

Анализата на исплатени износи на обесштетување согласно висината на депозитите покажува дека најголем процент од **98,12%** на исплатени депозити припаѓаат на депозити во износ од 1.200.001-1.850.889 денари ($\approx$ 20.000 до 30.000 евра), т.е. до максималниот праг на обесштетување, **94,68%** на депозити во износ од 600.001-1.200.000 ($\approx$ 10.000 до 20.000 евра), **89,57%** на депозити во износ од 300.001-600.000 денари ($\approx$ 5.000 до 10.000 евра), **81,25%** на депозити во износ од 100.001-300.000 денари ($\approx$ 1.500 до 5.000 евра), **72,05%** на депозити во износ од 60.001-100.000 денари ($\approx$ 1.000 до 1.500 евра), **63,40%** на депозити во износ од 30.001-60.000 денари ($\approx$ 500 до 1.000 евра), **47%** на депозити во износ од 20.001-30.000 денари ($\approx$ 320 до 500 евра), **36,06%** на депозити во износ од 10.001 – 20.000 денари ($\approx$ 160 до 320 евра), **17,93%** на депозити во износ од 5.001-10.000 денари ($\approx$ 80 до 160 евра), **8,24%** на депозити во износ од 1.001-5.000 денари ($\approx$ 16 до 80 евра), **2,21%** на депозити во износ од 501-1.000 денари ($\approx$ 8 до 16 евра), **0,98%** на депозити во износ од 101-500 денари ($\approx$ 1,5 до 8 евра) и **0,24%** на депозити во износ од 1 – 100 денари ($\approx$ 0,1 до 1,5 евра). Колку се помали износите на депозитите, толку се намалува процентот на исплатени депозити во соодветната категорија. Најмала исплата има во категориите до 20.000 денари. Имено,

69.598 неисплатени депоненти припаѓаат на категоријата од 1 – 100 денари ($\approx 0,1$ до 1,5 евро), 20.799 неисплатени депоненти во категоријата од 101-500 денари, 8.274 неисплатени депоненти во категоријата од 501-1.000 денари, 16.268 неисплатени депоненти од категоријата од 1.001-5.000 денари, 6.664 неисплатени депоненти од категоријата од 5.001-10.000 денари и 4.359 неисплатени депоненти во категоријата од 10.001-20.000 денари.

Како и претходно, искуството покажува дека депонентите не се заинтересирани да го остварат своето право на обесштетување доколку се работи за неатрактивни износи на исплата на обесштетување.

Покрај исплатата преку банките исплатувачи, Фондот работи и на исплата на наследници на починати депоненти. Исто така, се врши поврат на средства на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, Министерството за труд и социјална политика, а кој поврат се однесува на починати лица кои не биле навремено одјавени во нивните системи и бесправно им биле уплаќани средства на нивните трансакциски сметки во „Еуростандард банка“ АД Скопје во стечај. Во текот на 2021 година се обработени повеќе од 250 случаи на исплата преку Фондот.

Во 2021 година, Фондот за осигурување на депозити, во улога на доверител со приоритетно право на наплата, учествуваше на сите седници на Одборот на доверители во „Еуростандард банка“ АД Скопје во стечај.

На 25.05.2021 година, Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Северна Македонија и членот 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.202/2019, 256/2020 и 65/2021) донесе Одлука со која се укина член 163 став 3 од Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/2007, 90/2009, 67/2010, 26/2013, 15/2015, 153/2015, 190/2016, 7/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/2019).

Со оваа Одлука на Уставниот суд, Фондот за осигурување на депозити го загуби правото на приоритетна наплата на своето побарување од стечајната маса на банката или штедилницата за која е отворена стечајна или ликвидациона постапка.

Во продолжение на овој процес, на 7 јули 2021 година, Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на членот 110 од Уставот на Република Северна Македонија, член 28 алинеи 2 и 3 и членот 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992 и „Службен весник на

Република Северна Македонија“ бр.202/2019, 256/2020 и 65/2021) на седницата одржана на 7 јули 2021 година , донесе Решение за отфрлање на иницијативата за оценка на уставноста на член 163 став 3 од Законот за банки („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/2007, 90/2009, 67/2010, 26/2013, 15/2015, 153/2015, 190/2016, 7/2019 и 101/2019) бидејќи по истата веќе било постапено, како и Решение да не се поведе постапка за оценка на уставноста и законитоста на членот 17 од Статутот на Фондот за осигурување на депозити („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/2001, 68/2002, 31/2003 и 69/2003) и Одлуки за измени и дополнувања на Статутот на Фондот за осигурување на депозити, број 02-312/1-2011 од 22.12.2011 година, број 02-176/1 од 26.06.2014 година и бр.02-94/1 од 10.02.2015 година.

Со ова Решение на Уставниот суд, на Фондот за осигурување на депозити не може да му се негира својство на доверител, туку неспорно е дека Фондот е во својство еднакво со другите доверители во стечајната или ликвидационата постапка на банка или штедилница.

До 31.12.2021 година, Фондот за осигурување на депозити не оствари никаква наплата на своето побарување кон „Еуростандард банка“ во стечај.

Табела 3. Преглед на обесштетување исплатено на депонентите на членките на Фондот кај кои се случил ризичен настан од формирање на ФОД до 31.12.2021 година

(во денари)

				Пресметано обесштетување		Исплатено обесштетување			исплатено/пресметано		Неисплатено обесштетување	
Ред. бр.	Име на банка/штедилница каде настанал ризичен настан	Датум на почеток на исплата на обесштетување	Вкупни депозити	Износ	Депоненти	Износ	Депоненти	Процент на пресметано обесштетување во однос на вкупни депозити	Процент на исплатено обесштетување во однос на пресметано обесштетување	Процент на исплатени депоненти во однос на вкупен број на депоненти за обесштетување	Износ	Депоненти
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Експорт импорт банка а.д. Скопје	29.03.2007	106.227.033	95.608.486	1.166	92.386.606	606	90,00	96,63	51,97	3.221.880	560
2	Митштедилница - Куманово	10.07.2003	6.790.124	6.769.326	56	6.767.552	33	99,69	99,97	58,93	1.774	23
3	Штедилница ИНКО д.о.о. Скопје	22.09.2010	11.927.740	11.771.613	60	11.630.312	39	98,69	98,80	65,00	141.301	21
4	Алмако банка а.д. Скопје	18.08.2000	2.850.307	1.784.964	721	381.205	10	62,62	21,36	1,39	1.403.759	711
5	Македонска банка а.д. - Скопје	04.12.2007	1.543.168.575	1.304.590.349	115.121	1.164.277.506	18.321	84,54	89,24	15,91	140.312.842	96.800
6	АД. Радобанк Скопје	25.08.2005	86.224.736	76.005.556	3.629	72.412.381	785	88,15	95,27	21,63	3.593.175	2.844
7	Штедилница Киро Кучук - Велес	15.09.2006	3.351.082	3.318.630	762	3.239.487	186	99,03	97,62	24,41	79.143	576
8	Штедилница Фершпед Д.О.О. Скопје	13.04.2010	6.218	6.218	230	0	0	100,00	0,00	0,00	6.218	230
9	Еуростандард банка АД, Скопје Центар	15.09.2020	5.393.964.397	4.179.607.269	137.111	3.763.133.677	12.424	77,49	90,04	9,06	416.473.592	124.687
10	Штедилница Уни-проком Скопје	01.02.2000	7.881.535	5.118.309	144	4.919.528	79	64,94	96,12	54,86	198.781	65
11	Штедилница Интерфалко д.о.о. - Скопје	19.12.2012	17.832.485	17.832.485	62	17.824.557	21	100,00	99,96	33,87	7.928	41
	Вкупно		7.180.224.229	5.702.413.202	259.062	5.136.972.810	32.504	79,42	90,08	12,55	565.440.391	226.558
	Вкупно во евра		116.511.014	92.531.085		83.355.880					9.175.206	

Табела 4: Преглед на пресметано, исплатено и неисплатено обесштетување на депонентите од Еуростандард бака АД Скопје во стечај
во период од 15.09.2020 до 31.12.2021 година

Висина на обесштетување	Пресметано обесштетување		Исплатено обесштетување			Неисплатено обесштетување		
	Вкупен број на Потврди	Вкупен износ на пресметано обесштетување	Број на исплатени Потврди	Вкупен износ на исплатено обесштетување	Процент на исплатено обесштетување во споредба со пресметаното обесштетување	Број на неисплатени Потврди	Вкупен износ на неисплатено обесштетување	Процент на неисплатено обесштетување во споредба со пресметаното обесштетување
Износ на депозити во денари до праг на обесштетување од 30.000 евра во денарска противвредност								
1.850.890-99.999.999	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
1.200.001-1.850.889	1.315	2.233.723.760	1.290	2.191.718.695	98,12	25	42.005.065	1,88
600.001-1.200.000	901	754.296.107	851	714.165.025	94,68	50	40.131.082	5,32
300.001-600.000	975	409.167.485	869	366.505.254	89,57	106	42.662.231	10,43
100.001-300.000	2.003	346.976.579	1.609	281.903.053	81,25	394	65.073.526	18,75
60.001-100.000	1.453	112.442.665	1.022	81.018.136	72,05	431	31.424.529	27,95
30.001-60.000	2.827	117.495.918	1.779	74.494.212	63,40	1.048	43.001.706	36,60
20.001-30.000	1.675	40.958.999	784	19.250.857	47,00	891	21.708.142	53,00
10.001-20.000	4.359	60.302.108	1.531	21.743.988	36,06	2.828	38.558.120	63,94
5.001-10.000	6.664	47.551.796	1.146	8.528.338	17,93	5.518	39.023.458	82,07
1.001-5.000	16.268	43.966.780	1.117	3.622.002	8,24	15.151	40.344.778	91,76
501-1.000	8.274	5.888.500	168	130.327	2,21	8.106	5.758.173	97,79
101-500	20.799	5.070.719	162	49.492	0,98	20637	5.021.227	99,02
1-100	69.598	1.765.853	96	4.298	0,24	69.502	1.761.555	99,76
Вкупно:	137.111	4.179.607.269	12.424	3.763.133.677	90,04	124.687	416.473.592	9,96
во евра		67.821.041		61.063.068			6.757.973	

Извор: Административни податоци на Фондот

IV. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ЗА 2021 ГОДИНА

Остварени финансиски резултати за период 01.01 - 31.12.2021 година

Во текот на 2021 година Фондот за осигурување на депозити ги остварил долунаведените финансиски резултати:

Табела 5. Финансиски резултати на Фондот во период од 01.01.2021 до 31.12.2021 година
(во денари)

Опис	
Приходи	62.678.928
Расходи	16.707.852
Бруто добивка	46.971.076
Данок на добивка	4.721.252
Нето добивка	42.249.824

Извор: Административни податоци на Фондот

Табела 6. Состојба на средствата и обврските на Фондот на 31.12.2021 година
(во денари)

Опис	
Средства	15.238.039.162
<i>Нематеријални средства</i>	0
<i>Материјални средства</i>	19.100.763
<i>Вложувања</i>	14.730.822.442
<i>Парични средства</i>	485.055.373
<i>Побарувања</i>	3.060.584
Капитал, резерви и обврски	15.238.039.162
<i>Капитал</i>	10.299.958
<i>Резерви на сигурност</i>	14.768.533.400
<i>Акумулирана добивка</i>	42.249.824
<i>Обврски за штета</i>	416.883.993
<i>Останати краткорочни обврски</i>	71.987

Извор: Административни податоци на Фондот

Биланс на состојба на Фондот за осигурување на депозити на ден 31.12.2021 година

(во илјади денари)

Опис	Состојба 31.12.2020	%	План 31.12.2021	%	Состојба 31.12.2021	%	Индекс 6/2	Индекс 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
СРЕДСТВА	14.645.390	100,00	15.078.036	100,00	15.238.039	100,00	104,05	101,06
Нематеријални средства	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Софтвер и слични права	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Материјални средства	19.843	0,14	19.516	0,13	19.101	0,13	96,26	97,87
Недвижности	19.453	0,13	18.779	0,12	18.645	0,12	95,85	99,29
Опрема	390	0,00	737	0,00	456	0,00	116,92	61,87
Вложувања	13.930.549	95,12	14.638.930	97,09	14.730.822	96,67	105,74	100,63
Дванаесетмесечни записи	13.930.549	95,12	14.638.930	97,09	14.730.822	96,67	105,74	100,63
Парични средства, побарувања, разграничувања	694.998	4,75	419.590	2,78	488.116	3,20	70,23	116,33
Парични средства	678.376	4,63	415.308	2,75	485.056	3,18	71,50	116,79
1. Парични средства во банки	678.291	4,63	415.238	2,75	485.000	3,18	71,50	116,80
2. Парични средства, наменски средства	70	0,00	60	0,00	35	0,00	50,00	58,33
3. Благајна	15	0,00	10	0,00	21	0,00	140,00	210,00
Побарувања	16.622	0,11	4.282	0,03	3.060	0,02	18,41	71,46
1. Побарувања по основ премии	11.596	0,08	0	0,00	0	0,00	0,00	
2. Останати побарувања	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
3. Аконтации на данок на добивка	5.026	0,03	4.282	0,03	3.060	0,02	60,88	71,46
Разграничувања	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.АВР	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	14.645.390	100,00	15.078.036	100,00	15.238.039	100,00	104,05	101,06
Капитал и резерви	14.024.166	95,76	14.827.201	98,34	14.821.083	97,26	105,68	99,96
Уплатен капитал	10.300	0,07	10.300	0,07	10.300	0,07	100,00	100,00
Фонд за сигурност	13.943.672	95,21	14.781.434	98,03	14.768.533	96,92	105,92	99,91
Добивка за годината	70.194	0,48	35.467	0,24	42.250	0,28	60,19	119,12
Тековни обврски	621.224	4,24	250.835	1,66	416.956	2,74	67,12	166,23
Обврски за штети	621.156	4,24	250.835	1,66	416.884	2,74	67,11	166,20
Останати обврски	68	0,00	0	0,00	72	0,00	105,88	
1.Останати краткорочни обврски	68	0,00	0	0,00	72	0,00	105,88	
2.ПВР	0	0,00	0	0,00	0	0,00		

Извор: Административни податоци на Фондот

**Биланс на успех на Фондот за осигурување на депозити
за период од 01.01.2021 до 31.12.2021 година**

(во илјади денари)

Опис	Вкупно 01.01.2020 - 31.12.2020	%	План 01.01.2021 - 31.12.2021	%	Вкупно 01.01.2021 - 31.12.2021	%	Индекс 6/2	Индекс 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПРИХОДИ	95.522	100,00	60.279	100,00	62.679	100,00	65,62	103,98
1. Државни записи- дванаесетмесечни	95.485	99,96	60.269	99,98	62.641	99,94	65,60	103,94
2. Казнена камата по основ на премии	24	0,03	10	0,02	38	0,06	158,33	380,00
3. Позитивни курсни разлики	13	0,01	0	0,00	0	0,00	0,00	
РАСХОДИ	17.507	100,00	20.861	100,00	15.708	100,00	89,72	75,30
1. Трошоци за услуги	830	4,74	2.466	11,82	880	5,60	106,02	35,69
2. Амортизација и обезвреднување	1.289	7,36	1.014	4,86	938	5,97	72,77	92,50
3. Материјални трошоци	493	2,82	864	4,14	630	4,01	127,79	72,92
4. Останати трошоци од работа	1.247	7,12	1.747	8,37	1.325	8,44	106,26	75,84
5. Трошоци за вработените	10.602	60,56	14.315	68,62	11.405	72,61	107,57	79,67
6. Расходи по основ финансиски вложувања	3.046	17,40	455	2,18	530	3,37	17,40	116,48
Бруто добивка	78.015		39.418		46.971		60,21	119,16
Данок на добивка	7.821		3.950		4.721		60,36	119,52
Нето добивка	70.194		35.468		42.250		60,19	119,12

Извор: Административни податоци на Фондот

V. ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА 2021 ГОДИНА

ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ

Органите за управување на Фондот ги сочинуваат Управниот одбор и директорот. Составот на Управниот одбор е сочинет од 5 члена именувани од Владата на Република Северна Македонија. Членови на Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити се:

- Сузана Пенева - член на УО по предлог на Министерство за финансии, Претседател на Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити;
- Ленче Тагасовска - в.д. член на УО по предлог на Министерство за финансии;
- Магдалена Симоновска - член на УО по предлог на Министерство за финансии;
- Нора Манова - Трајковска - в.д. член на УО по предлог на Народна Банка на Република Северна Македонија;
- Милена Перчинкова - член на УО по предлог на Македонската банкарска асоцијација.

Со Решение на Владата на Република Северна Македонија, на 04.08.2021 година за член на Управен Одбор на Фондот за осигурување на депозити, како претставник од Министерството за финансии на местото на Ленче Тагасовска беше назначена Оливера Нечовска, а на 30.11.2021 година како претставник од Народна Банка на Република Северна Македонија на местото на Нора Манова – Трајковска беше назначена Мелита Никодиновска.

ДОНЕСЕНИ АКТИ

Во 2021 година се одржаа 12 седници на Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити, и тоа од 28 до 39 седница.

Позначајни одлуки кои беа донесени во овој период се:


- Одлука за усвојување на Извештајот за извршениот попис на имотот и обврските на Фондот за осигурување на депозити со состојба на 31.12.2020 година;
- Одлука за расходување (отпис) на основните средства на Фондот за осигурување на депозити;
- Одлука за расходување (отпис) на ситен инвентар на Фондот за осигурување на депозити;
- Одлука за усвојување на Годишната сметка на Фондот за осигурување на депозити за 2020 година;
- Одлука за усвојување на Годишниот извештај за деловна активност на Фондот за осигурување на депозити 2020 година;
- Одлука за усвојување на Финансиските извештаи на Фондот за осигурување на депозити за 2020 година;

- Одлука за распоредување на нето добивката на Фондот за осигурување на депозити за 2020 година;
- Одлука за усвојување на Полугодишен извештај за деловната активност на Фондот за осигурување на депозити за период од 01.01.2021 до 30.06.2021 година;
- Одлука за усвојување на Финансискиот план на Фондот за осигурување на депозити за 2022 година;
- Одлука за овластување на директорот на Фондот за осигурување на депозити за донесување на поединечни одлуки за инвестиционото портфолио на Фондот.

КАДРОВСКА И ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

Во првата половина на 2021 година во Фондот работат вкупно 12 лица. Органограмот на работните места во 2021 година во Фондот за осигурување на депозити е прикажан на слика бр. 1

Слика 1. Органограм на работни места во Фондот за осигурување на депозити за 2021 година



ДЕЛОВНИ ПРОЦЕСИ ВО ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ

Слика 2. Деловни процеси во Фондот за осигурување на депозити



МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

Во својство на полноправен член на Европскиот форум на осигурители на депозити (EFDI), и како еден од најактивните членови на Комитетот за односи со јавност при EFDI, Фондот за осигурување на депозити од Република Северна Македонија учествуваше на сите online состаноци кои беа закажани од меѓународните партнери.

За прв пат од појавата на заразната болест, во организација на нашите колеги од Фондот за заштита на депозити на Црна Гора, во Будва на 24 и 25 септември 2021 се одржа средба со физичко присуство на земјите од Балканскиот регион, каде Фондот за осигурување на депозити учествуваше со свои претставници.

Слика 3. Средба на осигурители на депозити од Балканскиот регион, 25.09.2021 година, Будва



Извор: Фонд за осигурување на депозити

ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ

Фондот за осигурување на депозити постојано објавува соопштенија за јавноста преку својата веб страница, преку своите профили на социјалните мрежи и преку јавните медиуми, со кои известува за текот на исплатата на обесштетувањето на депонентите на „Еуростандард банка“ АД Скопје во стечај.

Слика 4. Дел од насловите во медиумите посветени на Фондот за осигурување на депозити и исплатата на депонентите од Еуростандард банка АД Скопје во стечај



Извор: Веб портали кои објавиле соопштенија од Фондот за осигурување на депозити

На 30.10.2020 година, со физичко присуство и согласно строги здравствени протоколи, се одржа настан со кој се одбележа Светскиот ден на штедењето – 31 октомври. Овој настан беше организиран од страна на Македонската банкарска асоцијација, во соработка со Фондот за осигурување на депозити. На овој настан говор одржаа Претседателката на МБА, д-р Маја Стевкова - Штеријева, Министерот за финансии, д-р Фатмир Бесими, вицевернерката на Народната банка, м-р Ана Митреска и директорот на Фондот, Амир Шабани.


Слика 5. Настан по повод Светскиот ден на штедењето – 31 октомври, 30.10.2021 година



Извор: Фонд за осигурување на депозити

Во 2021 година Фондот за осигурување на депозити имплементираше и нов дизајн на својата веб страница www.fodsk.org.mk, каде јавноста може да се информира за сите податоци во врска со работата на Фондот за осигурување на депозити.


Слика 6. Нов дизајн на веб страницата на Фондот воведен 2021 година





По покана на Економскиот факултет од Скопје, Фондот за осигурување на депозити одржа три часовно предавање на студентите од департманот Финансиски менаџмент, на тема "Фонд за осигурување на депозити" во рамките на работилницата БАНКАРСКИ ПРАКТИКИ.

Слика 7. On-line предавање на Економски факултет Скопје кое се одржа на 22.12.2021 година



ОСТАНАТИ АКТИВНОСТИ НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ

Во Фондот во текот на 2021 година се спроведоа и редовните јавни набавки (техничко обезбедување на деловен простор, осигурување на деловен простор, набавка на средства за хигиена и други потребни производи).

Во текот на 2022 година, Фондот ќе продолжи со остварување на своите планирани активности.

Наш број 02 – 120/1
Скопје, 25.02.2022 година

Директор/Direktor
Amir Shabani



Прилог бр.1 Движење на вкупни депозити на население во банки и штедилници по ниво на покриеност во 2021 година по квартали
(во денари)

	Опис	IVQ 2020	IQ 2021	IIQ 2021	IIIQ 2021	IVQ 2021
Депозити на население во банки	До 30.000 евра во денарска против вредност	160.182.880.177,90	162.893.311.832,85	164.527.937.581,93	162.201.657.481,08	166.354.521.289,08
	Над 30.000 евра во денарска против вредност	134.358.893.930,92	136.669.157.268,29	137.513.396.071,62	144.827.503.258,48	149.071.468.751,64
	Вкупно	294.541.774.108,82	299.562.469.101,14	302.041.333.653,55	307.029.160.739,56	315.425.990.040,72
	До 30.000 евра за обештетување	53.179.611.060,00	54.030.960.192,00	54.366.867.900,00	55.456.838.772,00	56.780.652.720,00
Број на поединечни штедачи во банки	До 30.000 евра во денарска против вредност	2.661.407	2.629.775	2.622.495	2.614.698	2.616.673
	Над 30.000 евра во денарска против вредност	28.733	29.216	29.374	29.963	30.712
	Вкупно	2.690.140	2.658.991	2.651.869	2.644.661	2.647.385
	Вкупно осигурени депозити	213.362.491.237,90	216.924.272.024,85	218.894.805.481,93	217.658.496.253,08	223.135.174.009,08
Депозити на население во штедилници	До 30.000 евра во денарска против вредност	788.969.253,00	784.457.553,00	793.166.429,00	784.638.603,00	753.728.494,00
	Над 30.000 евра во денарска против вредност	231.778.500,00	238.512.590,00	219.803.441,00	235.575.844,00	246.092.085,00
	Вкупно	1.020.747.753,00	1.022.970.143,00	1.012.969.870,00	1.020.214.447,00	999.820.579,00
	До 30.000 евра за обештетување	157.319.700,00	164.593.218,00	151.769.700,00	159.172.584,00	171.939.330,00
Број на поединечни штедачи во штедилници	До 30.000 евра во денарска против вредност	32.132	32.203	32.249	32.275	32.333
	Над 30.000 евра во денарска против вредност	85	89	82	86	93
	Вкупно	32.217	32.292	32.331	32.361	32.426
	Вкупно осигурени депозити	946.288.953,00	949.050.771,00	944.936.129,00	943.811.187,00	925.667.824,00
Вкупно депозити на население во банки и штедилници	До 30.000 евра во денарска против вредност	160.971.849.430,90	163.677.769.385,85	165.321.104.010,93	162.986.296.084,08	167.108.249.783,08
	Над 30.000 евра во денарска против вредност	134.590.672.430,92	136.907.669.858,29	137.733.199.512,62	145.063.079.102,48	149.317.560.836,64
	Вкупно	295.562.521.861,82	300.585.439.244,14	303.054.303.523,55	308.049.375.186,56	316.425.810.619,72
	До 30.000 евра за обештетување	53.336.930.760,00	54.195.553.410,00	54.518.637.600,00	55.616.011.356,00	56.952.592.050,00
Број на поединечни штедачи во банки и штедилници	До 30.000 евра во денарска против вредност	2.693.539	2.661.978	2.654.744	2.646.973	2.649.006
	Над 30.000 евра во денарска против вредност	28.818	29.305	29.456	30.049	30.805
	Вкупно	2.722.357	2.691.283	2.684.200	2.677.022	2.679.811
	Вкупно осигурени депозити	214.308.780.190,90	217.873.322.795,85	219.839.741.610,93	218.602.307.440,08	224.060.841.833,08
Вкупно депозити на население кај членките на Фондот		295.686.631.000,00	300.706.003.000,00	303.174.255.000,00	308.302.103.000,00	316.667.657.000,00
Вкупни средства на фондот		14.620.521.128,00	14.751.073.380,00	14.898.545.465,00	15.028.966.677,00	15.215.877.815,00
Ниво на покриеност	eligible (во однос на вкупни)	4,95	4,91	4,92	4,88	4,81

Извор: Административни податоци на Фондот